

УДК 0/9.

ISSN 0420-0950



МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА
Р. МАКЕДОНИЈА

MACEDONIAN SCIENCE SOCIETY – BITOLA
R. MACEDONIA

CONTRIBUTIONS

Бр.
09-10

БИТОЛА – 2008 – BITOLA

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР ----- 9

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ И ПРАВО

Трајан ДОЛЧИНОВСКИ

Развој на осигурувањето на земјоделството во Република Македонија со посебен осврт на осигурувањето на тутунот ----- 13

Константиј НИКОЛОВСКИ

Глобалиот антиглобализам ----- 21

Душко ЈОШЕСКИ

Вложување во инфраструктурата и растот на бруто-домашниот производ
Мета-регресивна анализа ----- 31

Анета МАСАЛКОВСКА, Љубица МАСАЛКОВСКА и

Трајче ДОЈЧИНОВСКИ

Анализа на меѓународното бизнис – окружување ----- 41

Милка КОТЕВСКА

Организациска клима и конфликтите ----- 55

Јове ЈАНКУЛОВСКИ

Улогата на директорот во професионалниот развој на наставниците ----- 69

Владимир МИХАЈЛОВСКИ

Современ интердисциплинарен период во менацирањето на постојните
ресурси во сферата на едукацијата во Република Македонија ----- 85

Владимир МИХАЈЛОВСКИ

Работни вежби за поттикнување на надареноста кај учениците од прво и
второ одделение по наставниот предмет македонски јазик ----- 97

ПРИМЕНЕТИ НАУКИ И МЕДИЦИНА

Ацо КУЗЕЛОВ, Олга КИРОВСКА ЦИГУЛЕВСКА

Хемиски состав на јајцевата содржина кај различни видови животина ----- 119

Тања ЈОВАНОВСКА

ХЦВ Инфекцијата кај затворската популација, јавно здравствен предизвик
на современото општество ----- 123

Гош ЈОВАНОВСКА

НСВ ИНФЕКЦИЈАТА КАЈ ЗАТВОРСКАТА ПОПУЛАЦИЈА, ЈАВНО ЗДРАВСТВЕН ПРЕДИЗВИК НА СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

АБСТРАКТ

Целта на трудот е да се утврди преваленцата на HCV инфекцијата кај затворската популација со оглед на значително високиот процент на интравенски корисници на дрога кај истите и заедничката употреба на инвентори за инјектирање. Во case-control студија опфатени се 100 испитаници, кои се на издржување затворска казна во затворот во Битола во текот на 2007 и 2008 година.

Испитуваната група –case ја сочинуваат 50 испитаници кои се интравенски корисници на дрога. Контролната група-control ја сочинуваат ист број испитаници кои не се интравенски корисници на дрога. Анализирани параметри се: возрастта, етничката припадност, социјалниот статус, висината на казната. Резултатите покажаа статистичка значајност на разликите во однос на преваленцата на HCV инфекцијата меѓу двете групи испитаници. Постои корелација меѓу поедини параметри поврзани со ризично однесување на инвенторите и појавата на HCV инфекцијата. Проценетиот ризик од отсуствување на HCV инфекција од интравенско користење на дрога е значителен во однос на останатата затворска популација.

Клучни зборови: HCV инфекција, интравенски корисници на дрога, затворска популација, не интравенски корисници на дрога.

Summary

The aim of this work is to ascertain the prevalence of HCV infection at prison inmates having in mind the fact of high percentage of intravenous drug users and joint usage of injection equipment.

In case – control study 100 investigated prison inmates are comprised during the period of year 2007 and 2008.

The investigated group is composed of 50 inmates that are i.v. drug users. Control group is composed of 50 inmates too, that are not i.v. drug users.

The analysed parameters are accordingly the age, ethnicity, social status and time lasting of drug using. The results showed significant statistical differences of HCV infection prevalences between the two groups of investigated inmates. It is also evident the correlation among certain variables due to risky behaviour of prison inmates and occurrence of HCV infection.. The estimated risk of acquiring HCV infection due to i.v. drug using is higher comparing to the rest of prison population.

Key words: HCV infection, intravenous drug users, prison population (prison inmates)

ВОВЕД

Инфекцијата со вирусот на хепатит С (HCV) спаѓа меѓу најчестите вирусни инфекции на човекот и претставува значаен јавен здравствен проблем во светот. Близу 3% од светската популација, 170 милиони луѓе, се хронично инфицирани со HCV. Хроничните хепатити предизвикани од HCV се главна причина за цироза и хепатоцелуларен карцином, кои се виновни за високиот морбидитет и морталитет. Терминалната црнодробна болест предизвикана од овој вирус е главната причина за трансплантирање на црниот дроб.

Во наредните 10-20 год. се предвидува дека HCV ќе стане главен товар на системот за здравствена заштита. (1)

Зачестеноста на инфекцијата би требало да се намалува од причини:

- преносот со крвни деривати е намален до нула;
- општите мерки на претпазливост значително го намалуваат преносот во здравствените установи. Главниот начин на пренесување останува користењето на дрога по парентерален начин, но и во овој случај стапката во поедини земји е намалена заради зголемената свест за ризикот од употреба на заедничка

иши и шприцеви, а во некои земји и постоенето на needle-exchange програми. (Австралија и некои европски земји). (3)

Поради тоа, СЗО препорачува секоја земја да дефинира релативен придонес за различните извори на инфекцијата преку санитарни студии. Тие студии ќе им овозможат на правите - земјите да дадат приоритет на нивните превентивни мерки и да направат најсоодветно користење на ресурсите.

Најчест начин на трансмисија кај зависниците е интравенскиот; 94% од новите зависници се инфицираат во првите 6 месеци употребата и скоро 90% се инфицираат за една година.(11)

Во западните земји HCV инфекцијата има изразито висока преваленца кај затворската популација, каде и се вршени научни истражувања, а испитувањата на пр. во еден затвор во Шкотска се извршуваат анонимно преку саливата. Притоа, од 100 испитаници, 53 биле позитивни на антитела на HCV. Според тоа, инциденцата на HCV изнесува 3,3% Меѓутоа, процентот е многу висок затоа што при испитувањето на саливата само 85% покажа сензитивност.(16)

Сосем е мал бројот на затвори во светот кои им обезбедуваат на затворениците стерилна опрема (шприцеви и игли). Сосема е можно дека опремата за инјектирање дрога се користи (дели) меѓу затворениците. Најефективен начин за превенирање на трансмисијата на HCV, каде што е можно, треба да се направи замарцерија на дрогата. Токму затоа, настојувањата се да има забрзување од инјектирање дрога во затворите.(21)

HCV инфекцијата е еден од главните здравствени проблеми во светот и високата преваленца од инфекцијата кај затворската популација сугерира дека е едена од главните причини и во заедницата. Употребата на превентивните мерки веднаш со скринингот и активниот третман како и едукацијата за јавичното однесување кај затворениците може да ја намали стапката од инфекција во општеството. Со оглед на овој факт, се оправдава преваленцата на HCV инфекцијата и поврзаноста со јавичното однесување кај зависниците.(17)

Од сето погоре изнесено може да се заклучи дека хепатитис С - тојкачката инфекција е хепатотропно заболување кое тивко го напада

поединецот и е едно од најпревалентните заболувања на хепатитот по светот. Со оглед на тоа, хепатитисот С може да го инфицира пациентот со декади пред да биде откриен, често се нарекува **SILENT EPIDEMIC**. Според Центарот за контрола на заболувања при СЗО, 20-30% од лицата со хроничен хепатит, покасно ќе се соочат со симптоми кои го загрозуваат животот.

Сепак, треба да се каже дека брзиот прогрес во клиничките испитувања, подржани со молекуларната биологија, имунологија и генетската технологија, ќе овозможат откривање на нови хепатотронни вируси, но и создавање сигурни и ефикасни вакции. Дотогаш, најдобра и најефикасна превенција се правилната и целосна информираност, како и неспецифичните мерки на заштита.(15)

Истражувањето имаше за цел:

1. Да се одреди превалентната на HCV инфекцијата кај затворениците и кај интравенските зависници кај затворот во Битола во 2007 и 2008 год.
2. Да се утврди статистичката сигнификантност на разликите во фреквенциите на HCV инфекциите кај испитаниците од двете групи во однос на нови параметри.
3. Да се утврди корелацијата помеѓу поедини вариабели асоциирани со ризичното однесување кај затворениците и појавата на HCV инфекција и да се утврди колкува процентниот ризик од стекнување на HCV инфекцијата како резултат на интравенско користење на дрога.

ИСПИТАНИЦИ И МЕТОДИ

Истражувањето беше извршено во затворот во Битола. Во case-control студијата беа опфатени вкупно 100 затвореници, кои во затворот престојуваа во текот на 2007 и 2008 година. Испитуваната група се сочинуваа од 50 испитаници, интравенски корисници на дрога и контролната група - control, ист број испитаници, кои не се интравенски корисници на дрога. Испитаниците беа избираани рандомизирачки, по примерот на прост случаен избор од припадниците на групата. Пактоа, беа анализирани следниве

НСВ инфекцијата кај затворската популација, јасно здравствен ...

неспособност на организмот да се противодейства на вредните ефекти на инфекцијата. Оваа инфекција е вештачка и не е природна. Наклучувањето на инфекцијата се прави посредно, кога инфекцијата е внесена во организмот со интравенски пат. Критериум за доказување на инфекцијата е да има клинички симптоми и да има положителен тест за НСВ.

РЕЗУЛТАТИ

Даните податоци за НСВ инфицираните се врз основа на положни извршени серологички испитувања, а резултатите се покажани табеларно.

Табла 1. Застаноцност на НСВ инфекцијата кај интравенските инфекции на дрога по етничка припадност во тек на 2007 и 2008 год.

Етничка припадност	Број	%
Македонци	12	24%
Албанци	1	2%
Роми	4	8%
Вкупно	17	34%

Етничка припадност	Број	%
Македонци	11	22%
Албанци	2	4%
Роми	5	10%
Вкупно	18	36%

Табла 2. Застаноцност на НСВ инфекцијата кај интравенските инфекции на дрога според социјалниот статус за 2007 и 2008 год.

Социјален статус	Број	%
Низок	10	20%
Среден	7	14%
Висок	-	-
Вкупно	17	34%

Социјален статус	Број	%
Низок	11	22%
Среден	7	14%
Висок	-	-
Вкупно	18	36%

Табела 3. Застапеност на HCV инфекцијата кај интравенски~~и~~ корисници на дрога според возраста за 2007 и 2008 год.

Возраст	Број	%
18-28	12	24%
29-39	5	10%
Над 40	-	-
Вкупно	17	34%

Возраст	Број	%
18-28	11	22%
29-39	6	12%
Над 40	1	2%
Вкупно	18	36%

Табела 4. Застапеност на HCV инфекцијата кај интравенски~~и~~ корисници на дрога според времетраењето на апликација на дрога во тек на 2007 и 2008 год.

Времетраење на апликација	број	%
До 1 год.	5	10%
Повеќе од 1 год	12	24%
Вкупно	17	34%

Времетраење на апликација	број	%
До 1 год.	6	12%
Повеќе од 1 г	12	24%
Вкупно	18	34%

Кај контролицата група, вкупно 50 испитаници кои не се интравенски корисници на дрога нема регистриран ниеден со HCV инфекција.

ДИСКУСИЈА

Трудот имаше цел да утврди каква е присутиноста и процентуалната застапеност на HCV инфекцијата кај интравенски~~и~~ корисници на дрога , во однос на оние кои не се интравенски~~и~~ корисници меѓу затворската популација.

Од табеларните прегледи произлегува дека најзастапена возрастна група на HCV инфицираните кај интравенските корисници на дроги е од 18 до 28 години, што е загрижувачки податок. Според статистичките

твадност, доминира бројот на Македонците, што за истиот период (2007-2008) соодветствува на структурата на осудените лица во затворот во Битола. Сигнификантно е тоа што поголемиот процент инфицираните, интравенските корисници на дрога, се со низок социјален статус, што веќушност е и причина за извршување на престранични дела. Според времетраењето на апликацијата на дрогата, инфекцијата со HCV вирусот е значително поизразена кај оние кои дури и се зависници, со што можностите за инфицирање, заради специјалниот начин на однесување, се зголемуваат.

Следбите на овие резултати можат да се извлечат следните заклучоци и препораки:

1 Прилично е голем бројот, а со тоа и процентот на HCV инфицираниите и.в. корисници на дрога кај затворската популација

2 Можноста за ширење на инфекцијата во затворските услови е значително голема, што е разбираливо согласно ризичното поведување на осудените лица.

3 Нискот социјален статус, како и ниското ниво на образование, го зголемува ризикот од HCV инфекција кај интравенските корисници.

4 Од погреизнесеното, се препорачува систематска едукација на хуциниците за начинот на пренесување на инфекција и мерките на заштита. Во таа смисла, неопходно е подобрување на општите услужби во затворските институции и подигање на свеста кај населението во затворите.

ПОФЕРЕНЦИИ

- 1 Gore SM, Bird AG, Cameron JO, et al Prevalence of hepatitis c in prisons WASH-C surveillance linked to self reported risk behaviours QJM 25-32
- 2 Vlahov D, Nelson KE Quinn TC, et al. Prevalence and incidence of hepatitis c virus infection among male prisoners- Epidemiol.2006; 30: 423-428
- 3 Lavanchy D. hepatitis c ; public health strategies. J Hepatol

4. Mac Donald M, Crofts N, Kaldor J. Transmission of hepatitis C virus: routes and cofactors. *Epidemiol Rev*
5. Goldberg D, Tallor A. Preventing transmission of wblood virus infections in prisons(Editorial) *Commun* 2006; 3 : 11-5
6. Thomas DL, Astemborski J, RaiRM, Anania FA, Schaeffer X, Galai N, Nolt, et al. The natural history of hepatitis c virus infection: host, viral, and environmental factors. *JAMA* 2000; 284: 452-49
7. Harrison, Braunwald, Fauci, Kasper, Hauser, Longo. *Harrison's 15 th principles of internal medicine*. Medical Publishing Division, 2001. 1885
8. Butler T, Boonwaat L, Hailstone S, et al. The 2006 Australian prison entrants blood-borne virus and risk behaviour survey. *NZJ Public Health* 2007; 31: 44-50
9. Karminia A, Butler T, Levy M, Kaldor J. Prisoners are at risk for hepatitis C transmission. *Eur J Epidemiol* 2007; 19: 1119-1122
10. Small W, Kain S, Laliberte N, et al Incarceration, addiction and harm reduction: inmates experience injecting drugs in prison. *Subst Use Misuse* 2005; 40: 831-835
11. Robaeys,G,et al.Similar compliance and effect of treatment for chronic hepatitis C resulting from intravenous drug use: comparison with other infection causes.*Eur>Gastroenterol Hepatol*,2007,18(2):p 150-132
12. Thrope LE, ouellet L3,Hershaw R,Bailey SC,Wilson J,Monterroso ER,et al Risk of hepatitis C infection among young adult injection drug users who share injection equipment. *Epidemial* 2005;155,645-653
13. Thomas DL,Vlahov D,Solomon L,Colin S,Taylor E,Guttmann R,Nelson KE.Correlaters of hepatitis Cvirus infection among injection drug users.2006;212-220
14. P Bruggman L,Falkato, S Dobler, and others.Active intravenous drug use during chronic hepatitis C therapy does not reduce sustained virological response rates in adherent patients. *Journal of Viral Hepatitis* Juli 10,2008
15. O Anagnostou,S Manoloponlos, M Deutsch, and others Drug users with chronic hepatitis C who are adherent to antiviral treatment will finally benefit from therapy. *DDW* 2008